



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.1/2020 e-mail: opstina.konce@t.mk	КОНЧЕ 30.01.2020 ГОДИНА с/ка 735014073863019	Излегуба по потреба Д.Б. 4023005118934
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 40-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 30.01.2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 40-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 30.01.2020 година

1. Одлука за одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на Проект- Изградба и асфалтирање на улица 3 с.Дедино, општина Конче;
2. Одлука за одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на Проект- Партерно уредување во с.Лубница, општина Конче;
3. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година;
4. Одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек „КАНАЛ 1“, „КАНАЛ 2“, „КАНАЛ 3“, „КАНАЛ 4“, „КАНАЛ 5“ и „КАНАЛ 6“ во с. Габревци, Општина Конче, опфатен со Урбанистички план за село Габревци, КО Габревци, Општина Конче;
5. Одлука за давање на механизација и опрема на трајно користење без надомест на ЛПКД „Лакавица“-Конче;
6. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на

- општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 31.12.2019 година;
7. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Планот и Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на општина Конче за 2019 година;
 8. Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2020-2021 година;
 9. Одлука за одобрување на финансиски средства на ЛПКД Лакавица Конче за патни трошоци за превоз на ученици од населени места во општина Конче до Радовиш и обратно;
 10. Одлука за одобрување финансиски средства на Доброволно противпожарно друштво Горици Оператива, Конче .
 11. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи, односно за Јавна општинска установа за деца- детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“, с.Конче, Општина Кончебр. 02-15/3 од 29.01.2020 година;
 12. Одлука за престанок на функцијата на членот на Советот на Општина Конче Емилија Коцева по поднесена писмена оставка.

Број 09-90/15
Дата 30.01.2020
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче. Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.01.2020 год. донесе

О Д Л У К А

За одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на Проект- Изградба и асфалтирање на улица 3 с.Дедино,општина Конче

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува сопствено учество на општина Конче во висина од 313.060 денари за реализација на Проект – Изградба и асфалтирање на улица 3 ,општина Конче преку Министерство за локална самоуправа , Биро за регионален развој во Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година-Проект за Развој на подрачја со специфични развојни потреби.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број08-90/3 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче. Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.01.2020 год. донесе

О Д Л У К А

За одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на Проект- Партерно уредување во с.Лубница,општина Конче

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува сопствено учество на општина Конче во висина од 94.777 денари за реализација на Проект – Партерно уредување во с.Лубница,општина Конче преку Министерство за локална самоуправа , Биро за регионален развој во Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година-Проект за Развој на села.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број08-90/4 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19),а во врска Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година(„Службен весник на Република С Македонија“ бр.276/19), Советот на општина Конче, на седницата одржана на 30.01.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година.

Број08-90/5 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од Законот за водите (Сл. Весник на РМ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002) Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.01.2020 година донесе:

ОДЛУКА

За определување на крајбрежен појас на регулиран водотек „КАНАЛ 1“, „КАНАЛ 2“, „КАНАЛ 3“, „КАНАЛ 4“, „КАНАЛ 5“ и „КАНАЛ 6“ во с. Габревци, Општина Конче, опфатен со Урбанистички план за село Габревци, КО Габревци, Општина Конче

Член 1

Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотекот на:

- Регулиран водотек „КАНАЛ 1“, низ населено место с. Габревци, Општина Конче од Т1 со стационача 0+000 до Т2 со стационача 0+795.42 дефинирана со координати од Т1 (x- **4602921,6916** y- **7614719,0977**); до Т2 x- **4603383,4934**; y- **7615313,7499**, во должина од **795.42m**.
- Регулиран водотек „КАНАЛ 2“, низ населено место с. Габревци, Општина Конче од Т3 со стационача 0+000.00 до

T4 со стационача 0+303.69 дефинирана со координати од T3 (x- **4603136,7639** y- **7615133,4245**); до T4 x- **4603320,1123**; y- **7615360,1420**) во должина од **303.69м**.

- Регулиран водотек „КАНАЛ 3“, низ населено место с. Габревци, Општина Конче од T5 со стационача 0+000.00 до T6 со стационача 0+259.58, дефинирана со координати од T5 (x-**4602984,2592**; y- **7614820,8874**); до T6 (x- **4603071,2388**; y- **7615065,0701**) во должина од **259.58м**.
- Регулиран водотек „КАНАЛ 4“, низ населено место с. Габревци, Општина Конче од T7 со стационача 0+000.00 до T8 со стационача 0+197.61, дефинирана со координати од T7 (x- **4603241,8902**; y- **7615020,8948**); до T8 (x- **4603286,9544**; y- **7615207,3071**) во должина од **197.61м**.
- Регулиран водотек „КАНАЛ 5“, низ населено место с. Габревци, Општина Конче од T9 со стационача 0+000.00 до T10 со стационача 0+136.15, дефинирана со координати од T9 (x- **4603175,2667**; y- **7615167,1751**); до T10 (x- **4603180,3624**; y- **7615299,3951**) во должина од **136.15м**.
- Регулиран водотек „КАНАЛ 6“, низ населено место с. Габревци, Општина Конче од T6 со стационача 0+000.00 до T10 со стационача 0+096,11, дефинирана со координати од T6 (x- **4603071,2388**; y- **7615065,0701**); до T10 (x- **4603136,7639**; y- **7615133,4245**) во должина од **96.11м**.

Член 2

Ширината на крајбрежниот појас на регулиран водотек „КАНАЛ 1“, „КАНАЛ 2“, „КАНАЛ 3“, „КАНАЛ 4“, „КАНАЛ 5“ и „КАНАЛ 6“ во с. Габревци, Општина Конче, од крајната линија на регулацијата на речното корито ќе изнесува најмалку 3 метри.

Член 3

Составен дел на оваа Одлука е графичкиот прилог Прегледна ситуација во размер 1:2500 и геотески координати за опфатот.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Конче, а по претходна добиена согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Број08-90/6 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 30.01.2020 година донесе:

О Д Л У К А

За давање на механизација и опрема на трајно користење без надомест на ЈПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се дава механизација и опрема на трајно користење без надомест на ЈПКД „Лакавица“-Конче набавени преку донирање од Рудникот Бучим на општина Конче по повод денот на рударите, 40 години постоење на Рудникот Бучим и 15 години работење во состав на меѓународната компанија СОЛВЕЈ и тоа:

- Мулчер 132 ФаниСупер ДелМорино хидр/кард бр. 1
- Предна даска-нож за снег Т345Н Агромаз бр. 1
- Телескопска моторна пила ППХ270 бр. 2
- Компресор за воздух 24л ХЕЧТ бр. 1
- Сет алати 94 парчиња 2094 ХЕЧТ бр. 1
- Полнач стартер за акумулатор 2013 ХЕЧТ бр. 1
- Жила котур 3.0-223м бр. 1

Вкупно бр. 8

во вкупна вредност од 369.600,00 денари.

Член 2

Примопредавањето на подвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу општина Конче и ЈПКД „Лакавица“-Конче, во рок од пет дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“.

Број08-90/7
Дата 30.01.2020
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na opština Konče,

Sovetot na opština Konče na sednicata odr`ana na den 30.01.2020 g. donese:

Број08-90/9
Дата 30.01.2020
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Исмаил Куртов с.р.

Z A K
L U ^ O K

За усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

1. Se **USVOJUVA** Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 31.12.2019 година број 09-146/1 од 27.01.2020 година.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број08-90/8 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na opština Konče,

Sovetot na opština Konče na sednicata odr`ana na den 30.01.2020 g. donese:

Z
A K L U ^ O K

За усвојување на Извештај за реализација на Планот и Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на општина Конче за 2019 година

1. Se **USVOJUVA** Извештајот за реализација на Планот и Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на општина Конче за 2019 година број 09-92/1 од 17.01.2020 година.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Vo smisla na ~len 34 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za za{tita i spasuvawe ("Sl.vesnik na RM" br.93/12 god), Sovetot na opština **Конче** na sednicata od 30.01.2020 godina , donese

OPERATIVEN PLAN

НА ОПШТИНА КОНЧЕ-ЗА ЗАШТИТА ОД СНЕЖНИ НАМЕТИ ЗА 2020-2021 ГОД.

**Odelenie za Urbaniza ,
Komunalni dejnosti ,Soobra}aj
i za{tita na `ivotna sredina.**

КОНЧЕ Јануари 2020
Изработил

Референт за Комунални дејности
Дончо Тушев

СОДРЖИНА

**НА ОПЕАТИВНИОТ ПЛАН ЗА
ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ
НЕПОГОДИ ВО ЗИМСКИ
УСЛОВИ-снег, снежни
намети, лавини, поледици
(голомразици), наноси од земја
и лизгање на земјиште.**

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

**1. Општи географски-топографски
карактеристики на подрачјето.**

**2. Проценка на степенот на
загроеноста од природни
непогоди- снег, снежни
намети, лавина
, поледици (голомразица), наноси
од земја и лизганње на
земјиште.**

**3. Број на жители во
општината, по населени места.**

4. Карта на општината.

**5. Превентивни мерки и
активности за ЗС.**

**6. Оперативни мерки и
активности за ЗС.**

**7. Преглед на сили (
републички, просторни) за ЗС**

**8. Преглед на расположливи
моторни возила и механизација.**

**9. Постапка за мобилизација и
ангажирање на силите, и
механизацијата, за расчистување
на теренот (по населени места).**

**10. Оперативна карта на
општината и населените места
со обележени критични места во
услови на снег, снежни намети,
лавини, поледици, наноси од
земја и лигање на земјиште.**

**11. Договори со правни субјекти
за одржување на улици и
локални патишта во зимски
услови во сезона 2020-2021 год.**

**12. Постапка, организација и
начинна згрижување на
загрозени и настрадани граѓани
(сместување и исхрана)**

**13. Преглед на телефонски
бројеви заради кординација на
субјактите.**

**1. Општи географски-
топографски karakteristiki
на подрачјето.**

Op{tinata zafa}a povr{ina од
225 km² и сместена е помеѓу
Планината Смрдешник и Серта,
една од поголемите реки е реката
Крива Лаковица која се влева во
вештачката акумулација брана
Мантово, други вештачки
акумулации се Конче1 и Конче 3
.

Op{tina Kon~e proizleze од
op{tina Radovi{ so koja e

povrzana со Регионален пат Р-606 преку овој пат се поврзува со другите центри : Струмица, Штип, Скопје.

Site naseleni mesta vo op{tinata se povrzani so lokalni pati{ta. Dol`inata na lokalnata patna mre`a vo op{tinata iznesuva 25 km, od koi asfaltirani se 18 km, a 7 km se zemjeni pati{ta.

Za ova podnebjе e karakteristi~na umereno-kontinentalnata klima, koja se odlikuva со долги i topli leta со изразити максимуни на температурата до + 42 степени i долги i студени zimi со изразити максимуни до -20 степени.

Vo op{tina Конче zimata e mnogu studena i trae dolgo, со што се стварат услови за задржување на снегот по патиштата и од појава на голомразица.

Ваквите vrne`i od sneg mo`at da go ote`nat soobra}ajot na Регионалниот пат Р-606 и lokalnite pati{ta со кој се поврзуваат населените места во општината.

Sne`nite vrne`i vo na{ata op{tina se големи , со подолготрајно zadr`uvawe i со просечна debelina od 25-35sm.

Vo tekot na godinata mo`at da padnat 4-5 pati sne`ni nameti со debelina nad 35 sm., pri {to doa|a do ote`nato odvivawe na soobra}ajot по lokalnite pati{ta i ulici niz naselenите места.

^estite vetrovi vo zimskiot period pravat nanosi na del od lokalnite pati{ta

(naj~esto na krivinite), koe ne{to u{te pove}e go ote`nuva odvivaweto na soobra}ajot.

Odroni na pati{tata се доста честа појава посебно на регионалниот пат Р-606, ima nanosi od pesok i kal, posebno pri obilni vrne`i od do`d.

2. Broj na `iteli vo op{tinata i po naseleni mesta.

Sedi{teto na op{tinata e vo naselenoto mesto Kon~e vo koe `iveat 921 `iteli од кој 51% се од турката националност, бројот на жители во останатите населени места е следниот .

- Деино =774
- Ракитец =560
- Д. Липовик =467
- Лубница =364
- Габревци =366
- Гарван =23
- Скоруша =28
- Загорци =12
- Г.Липовик=150

Три населени места се неаактивни т.е. не населени тоа се населените места: Негерновци, д. Радеш. Д. и Г. Врашница . во овие населени места има викендици и манастири кој се посетуваат само во летниот период I vikend naseiba pokraj ezero Mantovo.

3. Preventivni merki

Vo izminatite godini se slu~uva{e одредени патни pravci da bidat podmrznati i

soobraјajot da se odviva ote`nato, ili voop{to da ne mo`e da se odviva.

So cel da se namalat opasnostite od vrne`i od sneg i pojava na golomrazica, pred zapo~nuvawe na zimskiot period se vr{i:

- ~istewe na lokalnite pati{ta od obrasnati grmu{ki i treva;
- ~istewe na bankinite od zemja i pesok;
- snabduvawe na ЈКП "Лаковица" so potrebni koli~ini na pesok i sol, za posipuvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo nas. mesta vo op{tinata.
- osposobuvawe na ekipa za brzi intervencii na teren (ras~istuvawe na sneg i posipuvawe so pesok i sol na lokalnite pati{ta na teritorijata na op{tina Kon~e)
- obezbeduvawe na mehanizacija za ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo nas. mesta vo op{tinata.
- Следewe na vremenskata prognoza.
- Izvestuvawe na graјanite za vremenskata prognoza .
- Razgovor so graјanite vo vrska

so snabdenosta so osnovnite produkti (maslo za domakinstvata, bra{no i dr).

- Razgovor so sto~arite za snabdenosta so sto~na hrana.
- Razgovor so kolonijalnite prodavnici vo vrska so snabdebnosta so osnovnite produkti.

Site ovie preventivni merki se prevzemati posbno vo naselenite mesta g. Lipovik, Garvan, Zagorci, i Skoru{a se so cel za prevzemawe na operativni merki vo slu~aj na pogolemi navevi od sneg, golomrazici i odronuvawe na zemji{e na kriti~nite mesta koj se poso~eni vo kartata na op{tinata.

4. КАРТА НА ОПШТИНАТА

Картата на општината е прикажана само со границите на општината без ризичните места, а додека ризичните места се следните: Р-606 Радовиш -Конче кој спаѓа во категорија 3 за одржување е во надлежност на МП, ризични места на Р-606 Радовиш-Конче се : МВ Осојот и МВ Бадамарот на кој места доаѓа да голомразици и може да дојде до одронување на земјиште и спречување на нормално одвивање на сообраќајот, за споманатите ризични места редовно се известуваат Македонија Пат.

Ризично место на локален пат Д.Липовик- Г. Липовик е на излезот од с.Д.Липовик према г.Липовик , на МВ Скокот На влезот од с. Г. Липовик, Влез на с.Ракитец на МВ Каурски Гробишта, На влезот на с. Габревци. За сите ризични места кој се на локалните патишта во општината известно е ЈКП-Лакавица кое со Одлуката за комунален ред ,програмата за зимско одржување и договорите кој се склучуваат за време траење од една година се задолжува за одржување на истите.

5. Оперативни мерки

На територијата на општина Конче постои и активно работи ЈКП "Лакавица".

Со Одлуката за комунален ред, и програмата за зимско одржување donesena od Sovetot на општината, ЈКП "Лакавица" има обврска за одржување на локалните патишта и улици (што подразбира и зимско одржување).

Pretprijatiето има 14-врботени . Od mehanizacija raspolaga so една кола Лада нива, nekolku kosa~ki, ra~ni koli~ki, lopati, kopa~i i sli~no Трактор (Ландини) со 85 кс кој е опремен со нож за чистење на снег и циклон за расфрлање на сол, DEUTZ-FAHR со 80 којнски сили опремен со нож за Чистење на снегот, со набавката на машина СКИП 66 кс се створени подобри услови за расчистување на

снежните навевеи во зимскиот период .

Bidejki spomenatata mehanizacija i ~ove~ki resursi ne se dovolni za da gi zadovolat potrebite od ras~istuvawe na lokalnite pатишта i ulici pri eventualni vrne`i od снег, potrebno e pretprijatiето навреме, po donesuvawe на Programata за зимско одржување од страна на Советот на општината (najdocna do mesec noemvri), da sklu~i Dogovor за зимско одржување со правно лице кое raspolaga со соодветна mehanizacija i ~ove~ki resursi da odgovori на потребите за anga`irawe и навремено ras~istuvawe на локалните патишта и улици.

Vo slu~aj на poobemni vrne`i od снег i pojava на dolgotrajni golomrazici, od strana на општината }e se formira Koordinativno telo за otstranuvawe на posledicite, vo koe }e bidat vklu~eni pravni lica od општината koi raspolagaat со соодветна mehanizacija , a }e se vklu~i i lokalното население.

Со Koordinativното telo }e rakovodi Gradona~alnikot на општината. Во табелата од програмата за зимско одржување на советот на општина Конче се опишани приоритетите на локалните патишта за чистење од снег и голомразици.

6. Просторни сили за ЗС.

- ЕЛС Конче
- МС за цивилна заштита.
- ЈКП-Лакавица-Конче

-ДПТТУ- ЛИПАЦ-Д. Липовик.
 -МЗ Од општина Конче.
 -Доброволно противпожарно друштво Gorici Operativa-Конче.

7. Постапка , организација за згрижување на населението и исхрана при поголеми врнежи од снег.

На територијата на општина Конче може да се каже дека во секое населено место би имало потреба за сместување на грагани и нивна исхрана по 2-3 семејства од секое населено место , воглавно тоа се луѓе социјални случаи на кој и стамбените објекти во кој се сместени во зимниот период при поголеми врнежи од снег може да дојде до срушување на нивните објекти. Објекти во кој ќе се сместуваат овие лица има во секое населено место : Во с. Ракитец објект на МЗ. „Културен дом“ Пункт на здравен дом Радовиш концесионер Интермедика Во с.Г.Липовик во основно училиште, во с.д. Липовик во објект на МЗ. Во Дедино во објект на МЗ, во Габревци во објект на основно училиште. Во Конче во објект на МЗ. И во Лубница во објект на МЗ. На овие луѓе додека се сместине во овие објекти ќе ни се организира и исхрана со средства од Буџетот на општина Конче во кој за социјални случаи се планирани 250.000 денари.

8. Преглед на телефонски броеви, заради координација и соработка на субјектите

д бр .	Субјект	Раководи тел	т Телеф он
1.	МЗ Јован Занев Горни Липовик	Јане Коцев	071558-376
2.	МЗ Црвена Застава-Лубница	Димчо Димов	070-930-242
3.	МЗ Горица Ракитец	Златко Јанкулов	077-990-101
4.	МЗ Лубин Ацков-Габревци	Игор Ристов	070-397-910
5.	МЗ Бела Река Д. Лповик	Васко Трајков	070-561-201
6.	МЗ Смрдешник Дедино	Станоја Ристов	032-647-121
7.	ЈКП Лаковица Конче	Влатко Илов	032-649-550 075-496-018
8.	Општина Конче	Дончо Тушев	032-630325 075-496-013
9.	Дптту-Липац С.Д.Липовик	Блажо Коцев	
10	Претседател на Совет	Исмаил Куртов	075-496-020 070-319-410
11	Преставник на МЗ-Скоруша,	Герасим Михов	070-522-605

Ре		Контак
----	--	--------

	Загорци, Гавран				
--	-----------------	--	--	--	--

9. Vleguvawe vo sila na Operativniot plan na opština Konče

Operativniot plan na opština Konče za utvrduvawe na obvrskite na ЈКП "Лакавица" za prevzemawe na preventivni merki i aktivnosti za otstranuvawe na posledicite od mo`nite prirodni nepogodi ili drugi nesre}i vo zimski uslovi, vleguva vo sila 8 (osmiot) den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број 08-90/10 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na opština Konče, Советот на o{tina Konče na sednicata odr`ana na den 30.01.2020 g. donese

О Д Л У К А

Za odobruvawe na финансиски средства на ЈПКД Лакавица Конче за патни трошоци за превоз на ученици од населени места во општина Конче до Радовиш и обратно

^len 1

So ovaа Odluka se odobruva финансиски средства за патни трошоци ученици од naseleni

mesta vo op{tina Konče на ЈПКД „Лакавица„-Конче за вршење на услуга за превоз за реализирање на подршка за заинтересирани ученици од ООУ Гоце Делчев-Конче, општина Конче да посетуваат курсеви по странски јазици во Радовиш за период од јануари до декември 2020 година.

^len 2

За потребите на учениците од населени места кои посетуваат курсеви по странски јазици (еднаш до два пати неделно) во Радовиш се одобрува превоз на ученици на релација населени места од општина Конче до Радовиш и обратно со возила на ЈПКД Лакавица Конче. За една релација од населени места од општина Конче до Радовиш и обратно се одобрува исплата од 2000 денари. Isplatata на услугата за превоз на ученици на курсеви по странски јазици }e se vr{i po dostavena faktura od ЈПКД Лакавица Конче за број на реализирани превози на ученици на курсеви во периодот од јануари до декември 2020 година.

^len

3

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina Konče*.

Број 08-90/11 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM

br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43
od Statutot na opština Konče,
Sovetot na opština Konče na
sednicata odr`ana na den
30.01.2020 g. donese:

О Д Л У

К А

За одобрување финансиски средства на
Доброволно противпожарно друштво
Горици Оператива, Конче

Член

1

Со оваа Одлука се одобруваат
финансиски средства во висина од
100.000,00 денари за реализација на
Програмата за активностите на Општина
Конче во областана противпожарната
заштита во 2020 година на Доброволно
противпожарно друштво Горици
Оператива Конче .

Член 2

Активностите на Доброволно
противпожарно друштво Горици
Оператива Конче претежно да бидат
насочени кон обезбедување на
услови за квалитетно, брзо и во законски
рамки ефикасно дејствување на целото
подрачје на Општина Конче во случај на
потреба од благовремено откривање и
елиминирање на причините за
настанување на пожари и други видови
непогоди.

Sredstvata da se isplatat na
smetka 290000002191184 ТТК
Banka.

Член 3

Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na opština
Konče*.

Број08-90/12 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател

Конче

Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 166-з од Законот за
заштита на децата ("Службен весник на
РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18
и 198/18) и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
104/19, 146/19 и 275/19), чл. 36. ст.1 т.6
од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 став 1
точка 29 од Статутот на општина Конче а
согласно Одлуката за утврдување на на
максималниот износ на вредност на
бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца
за 2020година(Службен весник РСМ
бр.13/2020),

Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 30.01.2020 год. донесе:

О Д Л У К А

За давање СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за утврдување на максималниот износ на
вредност на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и
на директорите на јавните установи,
односно за Јавна општинска установа за
деца- детска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Кончебр. 02-
15/3 од 29.01.2020 година

Член 1

Се дава СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на максималниот износ на
вредност на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и
на директорите на јавните установи,
односно за Јавна општинска установа за
деца- детска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Кончебр. 02-
15/3 од 29.01.2020 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-90/13 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Зконот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/02) и член 11 став 1
точка 37 од Статутот на Советот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 30.01.2020 година донесе:

О Д Л У К А

За престанок на функцијата на членот на
Советот на Општина Конче Емилија
Коцева по поднесена писмена оставка

Член 1

Со оваа одлука се констатира престанок
на функцијата на членот на Советот на
Општина Конче Емилија Коцева по
поднесена неотповиклива писмена
оставка бр. 08-172/1 од 30.01.2020 година
од листата на СДСМ со коалицијата.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
објавување во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број 08-90/14 Совет на општина Конче
Дата 30.01.2020 Претседател
Конче Исмаил Куртов с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за одобрување
сопствено учество на
општина Конче за
реализација на Проект-
Изградба и асфалтирање на
улица 3 с.Дедино, општина
Конче;
2. Одлука за одобрување
сопствено учество на
општина Конче за
реализација на Проект-
Партерно уредување во
с.Лубница, општина
Конче;
3. Одлука за утврдување на
вредност на бодот за платите
на државните службеници за
2020 година;
4. Одлука за определување на
крајбрежен појас на
регулиран водотек
„КАНАЛ 1“, „КАНАЛ 2“,
„КАНАЛ 3“, „КАНАЛ 4“,
„КАНАЛ 5“ и „КАНАЛ 6“
во с. Габревци, Општина
Конче, опфатен со
Урбанистички план за село
Габревци, КО Габревци,
Општина Конче;
5. Одлука за давање на
механизација и опрема

- на трајно користење без надомест на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
6. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2019 до 31.12.2019 година;
7. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Планот и Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на општина Конче за 2019 година;
8. Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2020-2021 година;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на ЈПКД Лакавица Конче за патни трошоци за превоз на ученици од населени места во општина Конче до Радовиш и обратно;
10. Одлука за одобрување финансиски средства на Доброволно противпожарно друштво Горици Оператива, Конче .
11. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи, односно за Јавна општинска установа за деца- детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ”, с.Конче, Општина Кончебр. 02-15/3 од 29.01.2020 година;
12. Одлука за престанок на функцијата на членот на Советот на Општина Конче Емилија Коцева по поднесена писмена оставка.

„ Службен гласник на Општина Конче “

